

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ЗА ПЕРИОД 2011-2020 ГОДИНА
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Јавна установа Национален Парк Галичица Охрид ул.„Галичица“ бб, 6000 Охрид Тел: 046/261-473 Факс: 046/261-474 ел. пошта: galicica@galicica.org.mk www.galicica.org.mk
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Министерство за животна средина и просторно планирање

Податоци за изработувачот на планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Оливер Аврамоски
Назив на работното место	Раководител на сектор за заштита на природата
Контакт податоци за лицето	Тел: 076/432 131 E-mail: oliver.avramoski@gmail.com

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)			
Измената на Планот за управување со Национален парк Галичица за период 2011-2020 година се спроведува на барање на Владата на Република Македонија која ја задолжи Јавната установа Национален парк Галичица да пристапи кон измена на Планот за управување во насока на овозможување на изградба на следните развојни проекти:			
1. Изградба на Туристичко развојна зона „Отешево“, КО Отешево, општина Ресен;			
2. Изградба на Туристичко развојна зона „Стење“, КО Стење, општина Ресен;			
3. Изградба на Туристичко развојна зона „Љубаништа“, КО Љубаништа, општина Охрид;			
4. Изградба на ски центар во Национален парк Галичица;			
5. Изградба на Експресен пат АЗ Косел – Охрид – граница со Република Албанија.			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?			
План за управување со Национален парк Галичица за периодот 2011-2020 година			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.			
Да. Плански документи со кои се уредува управувањето со заштитените подрачја			
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член: 3	Точка: 17	Алинеја: /
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.			
Да. Инфраструктурни проекти и проекти за туризам и рекреација			
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.			
Не			
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.			
Измените на Планот за управување со Националниот Парк Галичица се во насока да се овозможи градба во опфатите на туристичко развојните зони (во понатамошниот текст: ТРЗ) „Стење“, КО Стење, ТРЗ „Отешево“, КО Отешево, и двете во Општина Ресен, како и ТРЗ „Љубаништа“, КО Љубаништа, Општина Охрид, потоа изградба на ски центар во НПГ и изградба на ново проектираниот патен правец АЗ, делница Охрид – граница со Република Албанија - Свети Наум, преку измена на зонирањето на паркот.			
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)			
Управување со заштитено подрачје - национален парк.			
Периодот за донесување на планскиот документ.			
2011-2020			
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?			

Планот за управување се ревидира на 5 години согласно со Законот за заштита на природата (член 99, став (2))
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)
Планскиот документ целосно ги опфаќа границите на Националниот парк Галичица, кој се наоѓа во Охридско-преспанскиот регион. Картографските прикази се дадени во прилог.
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Дали е приложена копија од целите?
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

Резиме на влијанијата врз животната средина

(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)

Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.
Од проектите што би се реализирале во рамките на планскиот опфат потенцијално ќе се јават влијанија во текот на изградбата и во текот на експлоатацијата. Во текот на изградбата, влијанијата ќе бидат поврзани со пренамена на земјиштето и загуба на големи површини на шумска и тревна вегетација (прашањето поврзано со еколошките проблеми со кои се соочува проектот детално е опишано преку анализа на влијанието врз живеалиштата и видовите), како и продуктивно земјоделско земјиште, зголемени емисии во воздухот, бучава, емисии во почва и води и создавање на цврст отпад (генерално градежен шут) како резултат на градежните работи. Потенцијалните влијанија ќе се манифестираат и преку проширување на постојната и изградба на нова инфраструктурата (патишта, електрични, водоводни и телекомуникациски инсталации и сл.), зголемено загаѓање на природните богатства (особено вода). Во текот на експлоатацијата се очекува да се јават емисии во вода и почва доколку не се отстранат отпадните води и отпадот на соодветен начин; исто така можно е да се влијае на зголемени емисии на CO₂ заради потрошувачката на енергија (затоплување, електрична енергија итн.), како и зголемени емисии на издувни гасови од возилата. Најголемо влијание ќе има врз биодиверзитетот не само на планираните опфати туку на целиот НП Галичица.

Веројатноста, времетраењето, фреквенцијата и повратноста на влијанијата;

Влијанијата врз квалитетот на воздухот, водите, биодиверзитетот, почвата, управувањето со отпад и бучавата ќе се јават во текот на изградбата и експлоатацијата. Во текот на изградбата се очекува појава на долготрајни влијанија и повратни ефекти. Потенцијалните влијанија ќе бидат со поголемо значење во текот на експлоатацијата и ќе бидат континуирани, доколку не бидат применувани соодветни мерки за ублажување. Особено ќе бидат значајни влијанијата поврзани со фрагментација и уништување на живеалиштата на жив свет.

Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето

Кумулативни влијанија се можни заради постојното загадување на воздухот, водите и почвата од експлоатацијата на патот АЗ; овие влијанија можат да бидат интензивирани и заради постоењето на ски центар и ТРЗ што се планирани во рамките на планскиот опфат. Од друга страна, влијанијата врз квалитетот на воздухот може да имаат негативни последици врз здравјето на населението; влијанијата врз квалитетот на водите потенцијално ќе влијаат на дополнително влошување на водите во реципиентот. Кумулативни влијанија се можни и од отстранувањето

	<p>на вегетацијата преку уништување и фрагментација на живеалиштата, намалување на биодиверзитетот и виталноста на популациите на засегнати видови од флората и фауната, како и ерозивни процеси, загадување на почвата и зголемено ниво на бучава.</p>
<p>Прекугранична природа на влијанијата;</p>	<p>Планскиот документ ќе има прекугранично влијание бидејќи масивот на планината Галичица се протега во Македонија и Албанија и Националниот парк Галичица се граничи со Националниот парк Преспа и Заштитениот предел Поградец, во Република Албанија, но влијанија ќе има и во поширокиот простор, во сливот на Преспанско и Охридско Езеро кои се прекугранични екосистеми.</p>
<p>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);</p>	<p>Од природни катастрофи можни се земјотреси, лавини, одрони, свлечишта и поплави. Од изградба и експлоатација на патот: несреќи, болести, загадување на воздухот, бучава и пожари во случај на сообраќајни несреќи и хаварији, додека од ски центарот можна е појава на снежни лавини.</p>
<p>Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).</p>	<p>ТРЗ „Отешево“, се наоѓа во општина Ресен во границите на НП Галичица, меѓу местото викано Маргарина и Одморалиштето Отешево, на јужните падини од ридот Сирханско Кале. ТРЗ „Отешево“, опфаќа површина од 58,95 ха. Најниската и највисоката кота на опфатот изнесуваат 853,23 и 965 m н.в.</p> <p>ТРЗ „Стење“, исто така се наоѓа во општина Ресен, во границите на НП Галичица, меѓу Стењско Блато и брегот на Преспанското Езеро, односно меѓу селските гробишта со црквата Св. Атанас и селото Стење. Зоната опфаќа површина од 7,92 ха. Оваа зона во најголем дел се наоѓа на околу 850 m н.в.</p> <p>ТРЗ „Љубаништа“, се наоѓа во општина Охрид и опфаќа вкупна површина од 366,11 ха од која поголемиот дел (293,96 ха или 80%) се наоѓа во границите на Национален парк Галичица меѓу селото Љубаништа и манастирот Св. Наум, додека помалиот дел (72,15 ха или 20%) навлегува во Охридското Езеро. Зоната се состои од три одделни потзони и тоа: ТРЗ „Љубаништа 1“, со површина од 26,79 ха, ТРЗ „Љубаништа 2“, со површина од 266,95 ха и ТРЗ „Љубаништа 3“, со површина од 0,22 ха .</p> <p>Ски центарот се наоѓа во НП Галичица (општина Охрид и општина Ресен) ќе се простира на околу 530 ха и ги опфаќа следните локации: Крајбрежно село Градиште, населба Горно Пештани, Средна планинска зона,</p>

	<p>Скијачки патеки ,Горна планинска зона, Централно плато (зона) и Одморалиште „Отешево“ на Преспанско Езеро (во близина на месноста „Француски Тел“).</p> <p>Експресниот пат АЗ Косел-Охрид-граница со Албанија се протега низ следните места: КО Охрид, КО Велестово, КО Коњско, КО Елшани, КО Пештани, КО Трпејца и КО Љубаништа.</p> <p>Бидејќи со измените на планскиот документ се предвидува изградба на поголем број на објект кои ќе произведат кумулативно влијание, истите ќе се чувствуваат на поголем простор во рамките на НП Галичица и надвор од неговите граници.</p>
<p>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</p>	
<p>Поволната географската положба и живописното опкружување, добрите микроклиматски услови, одат во прилог на идејата за реализација на овој план. Планирањето и уредувањето на просторот врз принципите на одржлив развој и тоа од аспект на заштита на животна средина, економскиот и социјалниот, дозволува концептуално просторот да се третира и добие значење на туристички центар. Експресен пат е значаен за одвивање на побрз транспорт на стоки и луѓе, за интензивирање на економскиот развој на регионот, како и можноста за развој на туризам и останати дејности кои ќе им бидат од економска и социјална корист на граѓаните. Негативните влијанија вклучуваат експропријација и трајна пренамена на земјиштето и влијание врз биодиверзитетот.</p> <p>Позитивните влијанија вклучуваат развој на туризам, развој на мало стопанство и услужни дејности, поразвиена инфраструктурна опременост на населбите, подобрена миграција град-село.</p>	
<p>Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: Национален парк Галичица.</p>	
<p>Посебни природни карактеристики или културно наследство</p>	<p>Просторот е национален парк, заштитен е како светско природно и културно наследство и се граничи со Споменикот на природата Преспанско Езеро, односно со Водното живеалиште од меѓународно значење Преспанско Езеро (Рамсар подрачје), потоа граничи со Паркот на природата Езерани, се граничи со Споменикот на природата Охридско Езеро, дел е од Прекуграничниот биосферен резерват Охрид - Преспа, се граничи со Националниот парк Преспа во Република Албанија и со Заштитениот предел Поградец, Република Албанија.</p>
<p>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</p>	<p>Во фаза на градба: бучава, почва, воздух ,вода Во фаза на експлоатација: воздух, бучава, вода, почва</p>
<p>Интензивна употреба на</p>	<p>Со спроведување на измените на планскиот документ</p>

земјиштето	<p>се предвидува интензивна употреба на земјиштето, во поглед на зголемување на степенот на изграденост и искористеност на земјиштето.</p> <p>За таа намена извршена е или ќе се изврши пренамена на земјоделско и шумско земјиште во градежно.</p>
<p>Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признати статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.</p>	<p>Согласно Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион („Службен весник на Република Македонија“ бр.75/10) поголем дел од планскиот опфат се наоѓа во границите на светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.</p> <p>”Природното и културно наследство на Охридскиот Регион” е впишано во Листата на УНЕСКО, под број МК - 99 во 1979 како природно наследство, а заради своите културни вредности, во 1980 година и како културно наследство. Согласно Конвенцијата за светското наследство, културното и природното наследство на Охридскиот регион поседува извонредна универзална вредност. Секоја држава потписничка на оваа Конвенција има должност да обезбеди идентификација, заштита, конзервација, презентација и пренесување на идните генерации на културното и природното наследство со извонредна универзална вредност. Постојаната заштита на ова наследство е од највисок приоритет на целокупната меѓународна заедница. Меѓу другото, потребно е да се воспостави регулирана заштита на крајбрежните простори во длабочина од 300-1000 метри во зависност од условите на рељефот и потецијалната опасност од деградација, согласно “Досието за упис на Охридското природно и културно-историско подрачје во Листата на Светско наследство”.</p> <p>Меѓународниот координативен совет на Програмата човек и биосфера на Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите Нации (UNESCO), на својата 26-та седница (10-13 јуни, 2014 година, Јонкопинг), го одобри предлогот за номинација на Прекуграничниот биосферен резерват „Охрид-Преспа“ кој ги опфаќа Македонскиот и Албанскиот дел од сливот на Охридското Езеро, вклучително и потсливот на Големо и Мало Преспанско Езеро. Вкупната површина на подрачјето изнесува 446.244,52 хектари при што НПГ е целосно опфатен.</p> <p>Поради сето горе спомнато, од областа на заштита на природата, документацијата во овој степен на изработка е усогласена со Просторниот план на</p>

	<p>Република Македонија и Просторниот план на Охридско-преспански регион, како и Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро, Законот за управување со светското културно наследство во Охридскиот регион и одредбите на Конвенцијата на УНЕСКО, Законот за заштита на природата, на тој начин, што врз основа на режимите на заштита, се организирани активностите за разработка на планската документација и изградба на градби, кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот природ во заштитата.</p> <p>Просторот опфатен со ТРЗ Стење,Отешево и Љубаништа, ски центарот и експресниот пат АЗ Охрид-Албанија, спаѓа во Националниот парк “Галичица” воглавно во зоната на одржливо користење и активно управување.</p> <p>Доколку при изработка на планскиот опфат се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое може да биде загрозено со изградбата на туристичко развојната зона, експресниот пат или ски центарот , потребно е да се превземат мерки за заштита согласно со Закон.</p>
	<p>Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:</p> <p>Предлог измените на планскиот документ, се прават во насока на овозможување на спроведување на горенаведените проекти и други активности преку измени во зонирањето. За секој од предвидените проекти потребно е спроведување на ОВЖС .</p>
	<p>Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):</p> <p>Планскиот опфат поминува низ шумски и тревести живеалишта, обработливи земјоделски површини и водни површини. По должина на трасата ќе се отстрани шумска и тревеста вегетација, а од земјоделско земјиште претежно лозови и јаболкови насади. Се очекува зголемена бучава и загадување на воздухот во екот на туристичката сезона по должина на новиот патен правец АЗ,ски центарот и ТРЗ.</p>
	<p>Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој: (Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)</p> <p>Инфраструктурните проекти и проектите за туризам и рекреација треба да бидат спроведени на начин што користењето на природните ресурси и енергија да остане во границите на одржливост. Притоа, со стратешката оценка би требало да се анализираат погодностите за искористување на обновливите извори на енергија за напојување на</p>

планираните објекти, да се промовираат мерки за енергетска ефикасност, отпадот соодветно да се управува и да се прават заштеди при користењето на вода. Од тие причини планскиот документ треба да се анализира од аспект на можностите и принципите на одржливиот развој целосно да се вградат при неговото спроведување.

Нивната реализација ќе овозможи:

- развој на туризмот и вкупната туристичка понуда;
- урбанизација на просторот со повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот.

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.

(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)

Денес НП Галичица се препознава како едно од најважните подрачја или „жариште“ на биолошката разновидност во Европа, што е потврдено со бројни меѓународни десигнации и номинации, како на пример: „Светско наследство на УНЕСКО“, „Емералд подрачје“, „Значајно растително подрачје“, „Примарно подрачје за пеперутки“, а потенцијално и „НАТУРА 2000 подрачје“. Од тие причини, при спроведувањето на планскиот документ ќе се појават еколошки проблеми кои со изведбата на планираните проекти можат да се зголемат и да го забават неговото спроведување.

Со анализа на просторните податоци за опфатите на предложените проекти и живеалиштата во Паркот се идентификувани 4 типови засегнати живеалишта согласно Директивата за живеалишта на Европската Унија кои ќе бидат опфатени со реализација на проектите:

- 6170: Алпски и субалпски калциколни тревници (Alpine and subalpine calcareous grasslands);
- 5130: Формации на *Juniperus communis* на вриштини или калциколни тревници (*Juniperus communis* formations on heaths or calcareous grasslands);
- 91КО: Илирски шуми од *Fagus sylvatica* (Illyrian *Fagus sylvatica* forests) и
- 9250: Шуми со *Quercus trojana* (*Quercus trojana* woods).

Покрај ова, дел од планскиот опфат на ТРЗ „Стење“ и тоа со површина од 5 ха припаѓаат кон Заштитниот појас на ЗСЗ „Стењско Блато“ (*Phragmites australis* EUNIS С3.21). Иако опфатот на ТРЗ „Стење“ не навлегува во Зоната за строга заштита – дел „Стењско Блато“, со изградба на ТРЗ „Стење“ може да се очекуваат влијанија врз биолошката разновидност на целото блато.

Идентификувани се поголем број на видови кои се од интерес за зачувување на природата и кои типично ги населуваат значајните живеалишта кои влегуваат во планските опфати на развојните проекти се:

- 34 растителни видови од кои 7 се локални ендемити, 4 строго заштитени видови и 11 заштитени видови според Националното законодавство (Листи за утврдување на строго заштитени и заштитени диви видови (Сл.Весник на РМ 139/2011);
- 12 видови на без'рбетници од кои 2 се балкански ендемити, 3 строго заштитени видови и 1 заштитен вид според Националното законодавство;
- 2 видови на водоземци кои според Национално законодавство се заштитени видови;
- 12 видови на влечуги од кои 3 се балкански ендемити, а според Националното законодавство се заштитени видови;

- 78 видови на птици од кои 13 се строго заштитени видови и 6 заштитени видови според Националното законодавство;
- 22 видови на цицачи од кои 2 се балкански ендемити, 3 строго заштитени видови и 2 заштитени видови според Националното законодавство.

Посебен акцент се дава на Цвиикевата качунка (*Crocus cvijicii*), Живоиновиот смил (*Helychrisum zivojinii*) и Аполоновата пеперутка (*Parnassius apollo*) кои според Националното законодавство се строго заштитени видови и за кои значаен дел од нивните живеалишта во Паркот влегуваат во планските опфати.

Дополнителни информации за степенот на заштита според Бернска Конвенција, CITIES, Директива за живеалишта; IUCN, EU Red List; CORINE; IPA и други се дадени во Предлог Измените на Планот за управување со НП Галичица (2011-2020).

Спроведувањето на планскиот документ претставува директна закана за горенаведените видови од кои голем број се ендемични и строго заштитени и заштитени видови, бидејќи директно ги засегнува нивните живеалишта. Исто така ќе се зголеми присуството на луѓе, а со тоа и вознемирувањето на животните, густината на сообраќајот, потрошувачката на енергија, вода и потребата од услуги. Овие процеси можат да придонесат кон поттикнување на економскиот развој, но од друга страна овие појави ќе резултираат со зголемени емисии (во воздух, вода, почва), зголемување на нивото на бучавата и користење на природни ресурси. Со спроведувањето на планскиот документ генерално позитивно ќе се влијае на локалната економија, но потенцијално ќе се наруши квалитетот на животната средина и природните реткости.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.



Опфатот на проектите не е третиран во планска документација од повисоко ниво.

Планирањето на просторот се врши врз основа на Условите за планирање на просторот изготвени од Агенцијата за планирање на просторот, а во согласност со:

- Просторен план на Република Македонија;
- Просторен план за Охридско - Преспанскиот регион;
- План за управување со ЈУ Национален парк Галичица;
- Закон за управување со светско природно и културно наследство во Охридскиот регион.

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Како заштитено светско природно и културно наследство и национален парк, опфатот веќе бил предмет на оцена при прогласување на Светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, при ревалоризацијата како дел од постапката за препрогласување на Национален парк Галичица во 2010 година, односно при изработката на Планот за управување со Национален парк Галичица за периодот 2011-2020 година. Претходна оцена за потенцијални влијанија од спроведување на плански документи во Националниот парк Галичица се направени и во рамките на веќе

изработената СОВЖС за ТРЗ Љубаништа 1, СОВЖС за експресниот пат АЗ за делницата Охрид односно на ОВЖС за оваа делница (изработката е во тек).	
<p>Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).</p> <p>Сите потенцијални влијанија оценети во фазата на спроведување на СОВЖС задолжително се земаат предвид при изготвување на ОВЖС, со можност за паралелно работење на двата документи. Од оцената на степенот на влијанието ќе зависат и предложените мерки заштитата во СОВЖС и нивно спроведување во ОВЖС.</p>	
ИЗЈАВА	Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.
Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот	<p>Јавна установа Национален парк Галичица Директор дипл. правник Воран Вељановски</p>  
Датум 25.09.2014 год. Место Охрид	М.П.

